

**Друштво за управување со  
инвестициски фондови  
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

**Скопје, април 2017**

<b>СОДРЖИНА</b>	<b>Страна</b>
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1-2</b>
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-24

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
Друштвото за управување со инвестициски фондови  
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2016 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
Друштвото за управување со инвестициски фондови  
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје заклучно со 31 декември 2016 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за периодот кој што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Скопје, 5 април 2017 година

**овластен ревизор**

Гоце Христов



**управител и овластен ревизор**

Антонио Велјанов



**ИНОВО СТАТУС АД Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември**

	<b>Белешка</b>	<b>2016 (000) МКД</b>	<b>2015 (000) МКД</b>
Приходи од надомести	8	1,350	1,257
Останати оперативни приходи	9	773	840
Трошоци за вработени	10	(1,206)	(1,152)
Трошоци за наемнини	11	(286)	(286)
Амортизација	16	(55)	(54)
Останати оперативни расходи	12	(357)	(501)
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>		<b>219</b>	<b>104</b>
Добивки (загуби) од вложувања		-	-
Приходи од финансирање		4	7
Расходи од финансирање		(9)	(12)
<b>ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>214</b>	<b>99</b>
Расход за данок на добивка	13	-	-
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>214</b>	<b>99</b>
<b>Друга сеопфатна добивка:</b>			
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
<b>ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>214</b>	<b>99</b>
Заработувачка (загуба) по акција (Во МКД)	22	0.11	0.49

Скопје, 29 февруари 2017 година

Главен Извршен  
 Директор  
 Миа Стефановска Зографска



**ИНОВО СТАТУС АД Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември**

---

	<b>Белешка</b>	<b>2016 (000) МКД</b>	<b>2015 (000) МКД</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Парични средства	14	2,775	2,582
Побарувања	15	239	176
Побарувања за данок од добивка		6	6
Вложувања во хартии од вредност за тргување		-	-
Нематеријални средства	16	157	209
Опрема	17	2	5
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>3,179</b>	<b>2,978</b>
<b>ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА</b>			
<b>Обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	18	34	46
Останати краткорочни обврски	19	1	2
<b>Вкупно обврски</b>		<b>35</b>	<b>48</b>
<b>Главнина</b>			
Акционерски капитал	20	13,374	13,374
Резерви		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		(10,642)	(10,543)
Добивка (загуба) за периодот		412	99
<b>Вкупно главнина</b>		<b>3,144</b>	<b>2,930</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА</b>		<b>3,179</b>	<b>2,978</b>

**ИНОВО СТАТУС АД Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		
Парични примања од надомести	2,047	2,085
Исплатени трошоци за вработени	(1,206)	(1,244)
Исплатени трошоци за наемнини	(286)	(286)
Исплатени останати оперативни расходи	(362)	(499)
Платен данок од добивка	-	-
	<b>193</b>	<b>56</b>
<b>Парични текови од вложувачки активности</b>		
Примени камати	-	-
Набавки на софтвери	-	-
Набавки на опрема	-	-
Продажба (стекнување) на хартии од вредност, нето	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>		
Искористени / (вратени) заеми	-	(2,469)
Уплатен капитал	-	3,092
	<b>-</b>	<b>623</b>
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>623</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b>	<b>193</b>	<b>679</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>2,582</b>	<b>1,903</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>2,775</b>	<b>2,582</b>

**ИНОВО СТАТУС АД Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември**

---

	<b>Акционерск и капитал</b>	<b>Законски резерви</b>	<b>Акумулира на добивка (загуба)</b>	<b>Вкупно главнина</b>
<b>Во (000) МКД</b>				
<b>Состојба на 1 јануари 2015 година</b>	<b>10,289</b>	<b>-</b>	<b>(10,543)</b>	<b>(254)</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	99	99
Друго	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Нова емисија на акции	3,085	-	-	3,085
<b>Состојба на 31 декември 2015 година</b>	<b>13,374</b>	<b>-</b>	<b>(10,444)</b>	<b>2,930</b>
<b>Во (000) МКД</b>				
<b>Состојба на 1 јануари 2016 година</b>	<b>13,374</b>	<b>-</b>	<b>(10,444)</b>	<b>2,930</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	214	214
Друго	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Нова емисија на акции	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2016 година</b>	<b>13,374</b>	<b>-</b>	<b>(10,230)</b>	<b>3,144</b>

## **1. Основни податоци и дејност**

Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") претставува акционерско друштво, основано на 22.06.2007 година и запишано во трговскиот регистар на Република Македонија со претежна дејност управување со инвестициони фондови.

Друштвото има добиено Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со фондови од Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на ден 08.08.2007 година. На ден 07.12.2009 година, Друштвото има добиено Решение од КХВ за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото и усогласување со Законот за инвестициски фондови.

Согласно Статутот, Друштвото врши работи на управување со имотот на инвестициски фондови, рекламирање на фондовите и продажба на удели во фондовите, работи на инвестиционо советување на клиенти како и други административни работи.

Согласно Решението на КХВ и Решението за отворените фондови, Друштвото има право да основа и работи со еден отворен фонд и тоа: ИНОВО СТАТУС АКЦИИ.

Основната главнина на Друштвото заклучно со 31 декември 2014 година изнесува 167,654 илјади МКД. Во текот на 2015 година, врз основа на Решение од Комисија за хартии од вредност, извршено е зголемување на основната главнина на Друштвото согласно Законот за хартии од вредност, преку издавање на дополнителни 50,000 обични акции, во вкупен износ од 50,000 ЕУР, со што вкупниот капитал на Друштвото изнесува 217,654 ЕУР, односно 217,654 обични акции, по номинална вредност од 1 евро. Зголемувањето на основната главнина е регистрирано во надлежните институции во месец Јули 2015 година.

Адресата на Друштвото е ул. Македонија број 27/2-13, 1000 Скопје.

Вкупниот број на вработени со 31 декември 2016 година изнесува 3 вработени (31 декември 2015: 3 вработени).

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 24, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за периодите кои завршуваат на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)**

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност освен за вложувањата во хартии од вредност за тргување кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

### **2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи**

##### *Признавање на приходите*

Приходите од провизии претставуваат провизии кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е провизија за управување со отворените инвестициски фондови, како и влезна и излезна провизија од клиентите на инвестициските фондови. Приходите од провизии се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите, независно дали се наплатени или не.

Приходите од дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на акционерите за примање на истите.

Капиталната добивка од извршени тргувања со хартии од вредност во свое име и за своја сметка, нето од капиталната загуба се признава кога истата ќе се реализира односно трансакцијата ќе се заврши.

#### **3.2. Расходи**

##### *Признавање на расходите*

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото, настанати заради вршење на услугите во текот на годината и се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите за камати се признаваат онака како што се пресметуваат за периодот за кои се однесуваат истите, независно дали се платени или не.

#### **3.3. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во извештајот за сеопфатна добивка како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2016 и 2015, се следните:

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.3. Курсни разлики (Продолжение)**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 декември 2015</b>
1 ЕУР =	61.4812 МКД	61.5947 МКД

#### **3.4. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2015: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

#### **3.5. Заработувачка (загуба) по акција**

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

#### **3.6. Парични средства**

Паричните средства се водат во извештајот за финансиска состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.7. Побарувања од купувачи**

Побарувањата се евидентираат во моментот кога настануваат побарувања за управувачка, влезна и излезна провизија во инвестициските фондови со кои управува Друштвото. Побарувањата се признаваат во висина на нивната номинална вредност намалена за евентуалната исправка на вредност поради нивна ненаплатливост, односно во висина на нивната надоместлива вредност.

#### **3.8. Вложувања во хартии од вредност**

Друштвото вложувањата во хартии од вредност ги категоризира како вложувања кои се чуваат за тргување. Вложувањата кои се чуваат за тргување се оние кои се стекнати главно за целите на генерирање на добивка од краткорочни флукуации на цената.

Друштвото има вложувања во обврзници издадени од државата кои котираат на Македонската берза.

Почетно, вложувања за тргување се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, овие вложувања се мерат според објективната вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување се признаваат во добивката или загубата за периодот во кој се јавува.

#### **3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(1) Општа објава*

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и било какво оштетување на вредноста.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### *(2) Амортизација*

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 31 декември 2016 година во однос на 31 декември 2015 година се следните:

	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Канцелариски мебел	20 %	5 години	20 %	5 години

#### **3.10. Нематеријални средства**

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2016 година изнесува 10% годишно (2015: 10% годишно).

#### **3.11. Обезвреднување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.12. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.13. Капитал**

##### *(1) Основна главнина*

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### *(2) Откупени сопствени акции*

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

##### *(3) Законски резерви*

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

#### **3.14. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиска состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Во текот на разгледуваниот период Друштвото има користено простор под оперативен наем како наемател.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.15. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### *(1) Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

##### *(2) Користи по престанок на вработувањето*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

#### **3.16. Резервирања**

Резервирања (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било кое резервирање се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.17. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

##### **4.1. Пазарен ризик**

###### ***Ризик од промени на курсевите***

Друштвото не влегува во значајни трансакции во странска валута со кои истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Друштвото не е значајно изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот што најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

###### ***Ризик од промени на цените***

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата во хартии од вредност.

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема изложеност на кредитен ризик за побарувањата од Фондот со кој тоа управува, додека за останатиот дел кој вклучува инвестиционо советување постои соодветен кредитен ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема вакви финансиски инструменти договорени по варијабилни каматни стапки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик (2015: нема).

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

## **5. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата во хартии од вредност и обврските кон добавувачи, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.

## **6. Финансиски инструменти**

### **6.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на позајмици од други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото нема долгови по основ на заеми (31 декември 2015: нема).

### **6.2. Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во ограничен и мал број на трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на средства или услуги на странски пазари, при што истото се изложува на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото нема изложеност на финансиски обврски во странска валута (2015: нема).

### **6.3. Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

**ИНОВО СТАТУС АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)**

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 декември 2015</b>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	-	-
- Побарувања од купувачи	239	176
- Останати побарувања	6	6
	<b>245</b>	<b>182</b>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	2,775	2,582
	<b>2,775</b>	<b>2,582</b>
	<b>3,020</b>	<b>2,764</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	34	47
- Останати обврски	1	2
	<b>35</b>	<b>49</b>
<i>Каматносни со варијабилна камата:</i>		
Обврски по заеми	-	-
	-	-
	<b>35</b>	<b>49</b>

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	2,775	-	-	-	2,775
Побарув. од купувачи	239	-	-	-	239
Останати побарувања	-	-	-	6	6
	<b>3,014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3,020</b>
Обврски кон добавув.	34	-	-	-	34
Останати обврски	1	-	-	-	1
	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35</b>

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2015 година според нивната доспеаност:

	<b>До 1 месец</b>	<b>1 - 3 мес.</b>	<b>3-12 мес.</b>	<b>Над 12 мес.</b>	<b>Вкупно</b>
Парични средства	2,582	-	-	-	<b>2,582</b>
Побарув. од купувачи	176	-	-	-	<b>176</b>
Останати побарувања	-	-	-	6	<b>6</b>
	<b>2,758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2,764</b>
Обврски кон добавув.	47	-	-	-	<b>47</b>
Останати обврски	2	-	-	-	<b>2</b>
Обврски по кредити	-	-	-	-	<b>-</b>
	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>

**7. Сегментно известување**

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти. Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

**8. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од управувачка провизија	1,290	1,127
Приходи од влезна провизија	60	130
Приходи од излезна провизија	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1,350</b>	<b>1,257</b>

**9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Приходи од инвестиционо советување	760	840
Приходи од отпис на обврски	13	-
<b>Вкупно</b>	<b>773</b>	<b>840</b>

Приходите од инвестиционо советување произлегуваат од склучен договор за инвестиционо советување со едно друштво за осигурување на месечен износ од 70 илјади МКД. Во текот на 2016 година, склучен е Анекс кон договорот, со кој месечниот износ е променет на 50 илјади МКД, почнувајќи од септември 2016 година. Договорот е склучен на неодредено време.

**10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Бруто плати на вработени	1,157	1,102
Трошоци за користење на сопствено возило	22	42
Регрес	22	-
Трошоци за стручно образование	5	8
<b>Вкупно</b>	<b>1,206</b>	<b>1,152</b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА НАЕМНИНИ**

Трошоците за наемнина во износ од 286 илјади МКД потекнуваат од користен деловен простор под оперативен наем во текот на периодот за извршување на активностите на Друштвото. Договорот за кирија (наем) е склучен заклучно до 15.11.2017 година, а износот на месечна кирија изнесува од 358 ЕУР во нето износ.

**12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Трошоци за интелектуални услуги	2	10
Трошоци за комунални услуги	45	37
Трошоци за ревизија (интерна и екстерна)	84	88
Трошоци за сметководство	74	72
Трошоци за берза, ЦДХВ и КХВ	40	166
Трошоци за телекомуникациски услуги	52	59
Останати расходи	60	69
<b>Вкупно</b>	<b>357</b>	<b>501</b>

**13. ДАНОК ОД ДОБИВКА**

Согласно измените на даночните прописи, Друштвото спаѓа во групата на даночни обврзници кои имаат вкупен приход до 3,000 илјади МКД. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува вкупните приходи на Друштвото. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 1% (2015: 1%). Согласно измените на даночните прописи овие друштва се ослободени од плаќање на оваа обврска.

**14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Денарски сметки во банки	295	97
Благајна	-	-
Девизни сметки во банки	2,480	2,485
<b>Вкупно</b>	<b>2,775</b>	<b>2,582</b>

**15. ПОБАРУВАЊА**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Побарувања за провизија од Фондот	119	106
Побарувања за инвестиционо советување	120	70
<b>Вкупно</b>	<b>239</b>	<b>176</b>

Побарувањата во износ од 119 илјади МКД (2015: 106 илјади МКД) се состојат од надомест за управувачка провизија за Фондот кој го управува Друштвото за месец декември 2016 година. Износот од 120 илјади МКД се однесува на побарување по основ на инвестиционо советување.

**16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>522</b>	<b>523</b>
Набавки	-	-
Усогласувања	-	(1)
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>522</b>	<b>522</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>313</b>	<b>261</b>
Амортизација	52	52
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>365</b>	<b>313</b>
<b>Сегашна вредност на 31 декември</b>	<b>157</b>	<b>209</b>

Нематеријалните средства во целост се состојат од купен софтвер за обавување на активностите на Друштвото и тоа софтвер за администрација на инвестицискиот фонд.

**17. ОПРЕМА**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
<b>Набавна вредност</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>333</b>	<b>353</b>
Набавки	-	-
Исправки и отуѓувања	-	(20)
<b>Состојба со 31 декември</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>328</b>	<b>326</b>
Амортизација	3	2
Исправки и отуѓувања	-	-
<b>Акумулирана амортизација на 31 декември</b>	<b>331</b>	<b>328</b>
<b>Сегашна вредност на 31 декември</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Друштвото не располага со сопствен недвижен имот и затоа користи деловен простор под оперативен наем (Белешка 11). Опремата се состои од набавена компјутерска и деловна опрема за обавување на активностите.

**18. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	34	46
<b>Вкупно</b>	<b>34</b>	<b>46</b>

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

	<b>2016</b> <b>(000) МКД</b>	<b>2015</b> <b>(000) МКД</b>
Обврски за нето плати	-	-
Обврски за даноци и придонеси од плати	-	-
Останати	1	2
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## **20. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

Во текот на 2015 година, врз основа на Решение од Комисија за хартии од вредност, извршено е зголемување на основната главнина на Друштвото согласно Законот за хартии од вредност, преку издавање на 50,000 обични акции од четврта емисија, во вкупен износ од 50,000 ЕУР, со што вкупниот капитал на Друштвото изнесува 217,654 ЕУР, односно 13,374 илјади МКД.

Зголемувањето на основната главнина до датумот на известување се уште не е запишано во надлежните институции.

Сопственици на Друштвото се следните акционери:

	<b>Број на акции</b>	<b>% на учество</b>
ЕЈ СИ ЕМ Консулт ЕООД, Бугарија	217,654	100.00%
	<b>217,654</b>	<b>100.00%</b>

## **21. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	214	99
	<b>број на акции</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Издадени обични акции на 1 јануари	2,017,654	167,654
Издадени нови обични акции (април 2015)	-	33,333
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	<b>2,017,654</b>	<b>200,987</b>
Заработувачка (загуба) по акција (во МКД)	<b>0.11</b>	<b>0.49</b>

## **22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Друштвото не се јавува како тужена странка во судски постапки, ниту пак има дадени било какви гаранции на други друштва.

## **25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По датумот на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

## **25. ОПЕРАТИВНИ НАЕМИ**

Износот на идни плаќања по основ на склучени договори за оперативни наеми е како што следува:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>(000) МКД</b>	<b>(000) МКД</b>
До 1 година од датум на известување	250	250
Од 1 до 3 години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## **26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото е поврзано со своите акционери и клучниот раководен персонал.

Заклучно со 31 декември 2016 година, Друштвото нема побарувања или обврски спрема акционерот ЕЈ СИ ЕМ Консулт, ЕООД Софија (2015: нема).

Друштвото има исплати на клучниот раководен персонал (членови на Одбор на директори) во бруто износ од 1,126 илјади денари.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и усвоил Годишниот извештај за работење.

**Годишна сметка за 2016 година**

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

**Годишен извештај за 2016 година**